



Винарска Визба Тиквеш

Врвна од Македонија



Винарската визба „Тиквеш“ е предводник на винската индустрија во регионот и е препознатлив бренд во светот, бренд со кој се гордееме сите. Успешната приказна за нашата компанија ја градиме со децении, континуирано вложувајќи во технологија, развој и унапредување на човечките ресурси. Како дел од нашиот внимателно дефиниран план за раст и развој на организацијата, во потрага сме по успешни, енергични и посветени кандидати кои би ни се придружиле.

ДОКОЛКУ СТЕ ИНСПИРИРАНИ ОД ПРИКАЗНАТА ЗА ВИНО, СТЕ СИГУРНИ ДЕКА ЈА ПОСЕДУВАТЕ ПОТРЕБНАТА АМБИЦИЈА, ЖЕЛБА ЗА УСПЕХ И СТРАСТ ДА СЕ ПРИКЛУЧИТЕ КОН НАШИОТ ПОБЕДНИЧКИ ТИМ, И СТЕ СПРЕМНИ ДА ГИ ИСКОРИСТИТЕ ИЗВОНРЕДНИТЕ МОЖНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ КОИ НИЕ ГИ НУДИМЕ, ТОГАШ ВЕ МОЛИМЕ АПЛИЦИРАЈТЕ ЗА РАБОТНОТО МЕСТО:

СОРАБОТНИК ЗА ЛОГИСТИКА - локација Скопје -

Профил на кандидатот:

- Образование – ВСС (област економски науки)
- Одлично познавање на Microsoft Office (Excel, Word, Power Point)
- Одлично познавање на англиски јазик
- Одлични комуникациски и организациски вештини
- Прецизност, аналитичност и ориентираност кон резултати
- Висок личен интегритет и деловна култура

Клучни одговорности:

- Навремена и квалитетна испорака на готов производ според плановите за продажба, а во согласност со Процедура за испорака;
- Координација, контрола и извршување на сите административни задачи поврзани со постапката за испорака на готов производ;
- Изготвување фактури;
- Издавање на налози за товарење;
- Ги следи и истражува состојбите на пазарот и во врска со надворешните соработници, со цел навремено да ги согледа сите можни промени и случувања кои би можеле да имаат влијание врз работењето на компанијата во делот на логистиката;
- Гради и одржува професионални односи со постојните и нови надворешни соработници.

ВВ Тиквеш нуди одлични услови за работа, атрактивен пакет за наградување и можности за обуки и кариерен развој. Изборот ќе се направи со јасни критериуми по пат на тестирање и интервјуирање на кандидатите.

Ако сте заинтересирани и сте сигурни дека ги исполнувате горенаведените услови, Ве молиме испратете го вашето резиме (Curriculum Vitae) и мотивационо писмо на следната емаил адреса: kariera@tikves.com.mk најдоцна до 16.10.2019 година.

